



Глобус



- Г** Најнов број >>
- И** Импресум
- М** Маркетинг
- А** Архива
- З** Пребарај

78

ПОЛИТИЧКИ РОКЕНРОЛ: Маркс и Хомеини на скопскиот плоштад

ВАНГЕЛ НОНЕВСКИ

vangelnonevski@gmail.com

Број 103 07.04.2009

прва страница

линкови

контакт



Претходен број



Броеви комплетно достапни за читање on-line

Број 101



Број 100



Број 99



Број 98



Број 97



Број 96



Број 95



28. март 2009 година ги исполнуваше сите услови да биде заборавен како уште едно фијаско на обидот да се разоткрие Лагата. Тоа требаше да биде мирен протест на неформална група студенти против естетското обезличување на централното градско подрачје во Скопје; револт против архитектонскиот невкус кој наоѓа плодоносна почва за развој во суспендиранот ум на државните и локалните властодршици; или, во најмала рака, реквием на футуристичката визија на Кензо Танге за уредување на Скопје како современ, европски град. Наместо јавен протест против урбанистичката пропаст (која кулминира со најавената изградба на црква на плоштадот), протестот, поточто настаните кои следуваат во деновите по него, се престорија во јавна дебата околу ускртувањето на граѓанските права и слободи. На тој начин, еден проблем само се замени со друг.

Тоа што некои "правоверници" препознале проблем во врска со тоа што некои "бездожници" се дрзнале да протестираат против изградба на црква на градскиот плоштад во Скопје несомнено не вркаа назад во времето на Марковото сфаќање на религијата како опијум за масите. Бидејќи во времето на раниот капитализам, граѓанските и работничките права и слободи биле во голема мера суспендираны, очекувано било да се јави револт и бунт кај обесправениот народ. А за да може таа социјална конвулзија што поупешно да се аморизира, на сцена стапува религијата која треба да функционира како трансцендентен еликсир за масите. Таа на угнетените работници им ветува дека тешкиот и послужен овоземски живот ќе биде награден со убав задгробен живот. – Се' што треба е само уште малку да се издржи!

Бев цврсто убеден дека ваквото застарено видување на религијата го имаме оставено далеку зад нас. Во 1947 година од печат излегува книгата *Дијалектика на просветителството* на германските неомарксисти, Макс Хорхаймер и Теодор Адорно. Во нејзиното четврто поглавје, "Културна индустрија: просветителството како масовна лага", авторите го изнесуваат ставот дека Марковиот концепт за религијата како опијум за масите кон средината на 20. век е веќе целосно девалиран. На едно место, тие велат: "Социолошкото мислење дека со губењето на потпората во објективната религија, со распаѓањето на последните предkapitalistički остатоци и со техничката и општествената диференцијација и специјализација се преоѓа во културен хаос, секојдневно се покажува како лажно." Според нив, веќе е бесмислено (ако не и навредувачки) на масите да им се продаваат приказни за мали деца дека страдањето што го искушуваат во секојдневниот живот ќе биде компензирано и наградено со благосостојба во "небесното царство" по смртта. Ублажувањето на нивните страдања од експлоатацијата, од отуѓувањето на трудот и од обесправеноста се наоѓа во културната индустрија на забавата. Религиозната трансцендентна благосостојба за чии благодети треба да се чека смртта, е заменета со многу понепосредна, поопилива и иманентната, инстант благосостојба на забавата. Лесната забава која е постојано на дофат најуспешно го ублажува револтот на народот.

Денес сме сведоци дека забавата се' уште многу успешно функционира како едно од најефикасните средства за спречување масовни манифестијации на незадоволство меѓу народот.

Се' до пред десетина денови, и јас мислев дека во тој поглед кај нас ситуацијата е слична: дека единственото нешто што може да биде употребувано како еликсир за



Број 94



Број 93



Број 92



■ ■ ■

нашите маки е забавата на "набилданата" политичка пропаганда на најголемата владеачка партија. Не очекувај дека примитивизмот во начинот на владеењето ќе не' врати назад во средината на 19. век, кога религијата (во недостиг на други средства за изнудување послушност) се инструментализирала за ниски цели.

А требаше да се сетам дека слични примери се случувале во блиску минато, како, на пример, Исламската револуција на Хомеини во Иран од 1979 година. По неа била воспоставена теократија, што значело целосно подредување на ововременскиот живот според политички толкувања на божјата реч, а се' што на некој начин отстапувало од таа реч било брутално санкционирано. Зборовите, кои во една прилика ги изрече иранскиот продемократски новинар Афшин Молови во врска со последиците од Исламската револуција, застрашувачки соодветствуваат на нашата стварност. Тој има кажано дека Исламската револуција на Хомеини "ни вети рај, а создаде пекол во земјата, бидејќи во период од неколку години сите ние го загубивме умот."

Ќе дојде денот кога "правоверниците" (и повеќето од оние кои нив ги поддржуваат) ќе осознаат дека во период од три години и ние го загубивме умот. Ќе дојде денот кога ќе сфатат дека токму поради изградба на такви објекти и споменици (кои треба да им го хранат национализмот, а им ги изгладнуваат децата), нашиот народ ќе се најде во најнезавидна положба на Балканот. Ќе дознаат дека божјиот благослов не се купува со градење скапи цркви и урнисување на естетскиот вкус, туку со грижа за ближниот свој, со градење економски и социјални предуслови за добар живот на верниците. Впрочем, пред здравиот ум (кога не е замрачен од постојани симулации) не можат да се дигнат никакви пречки кои него би го оневозможиле да препознае дека за изградба на цркви и споменици се потребни средства, кои, доколку паметно се искористат, можат многу повеќе да им помогнат на оние кои навистина имаат потреба од помош. Потребен е бог на дело, не во храм! (Прашајте ја само Мајка Тереза!) Ме интересира како тогаш истите тие "правоверници" ќе се пресметаат со оние кои го нарачаа нивното дивеење на 28. март 2009 година.

П.С.

Ако Зоран Вранишковски добиваше закани дека ќе биде избричен поради она што го направи, што ли тогаш треба да се стори со оние свештени лица од МПЦ кои даваат поддршка на вакви акции и кои застануваат на страната на насилиниците? Потребата нивното лицемерие да се прикрие оди правопропорционално со бројот на црквите во кои тоа ќе може да најде своја починка. Кој знае? Можеби следниот пат нема да биде доволно на нивните адреси да го добијат најновиот модел на бричот Жилет Мах. Можеби некој ќе треба и да го употреби!

Глобус 2007. Сите права задржани.